

## ОГЛАС БР.03/2022 за продажба на движни и недвижни ствари

| Ред. Бр.               | РД/решение/тип на продажба   | Опис  | Проценета/почетна вредност | Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба   |
|------------------------|--|---|----------------------------|--|
| <b>НЕДВИЖНИ СТВАРИ</b> |  |   |                            |  |
|                        | <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                   | <b>4</b>   |
| 1                      | Регионална дирекција Скопје бр.28-16/1<br>Прва електронска јавна аукција                   | Нива класа 1, 6514.09 м2, К.П.948/1, И.Л.184, МВ Кременјот, КО Дебриште   | 799.500,00                 | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Росоман с.Дебриште, на 17.03.2022 г. од 11 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Драгана Загрова, тел.070/403-279                               |
| 2                      | Регионална дирекција Струмица бр.28-177/1-1<br>Втора електронска јавна аукција             | Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.296.287,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/116 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
|                        |  | Деловен простор 34 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.230.679,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/117 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
|                        |  | Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.296.287,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/118 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
|                        |  | Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.296.287,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/119 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
|                        |  | Деловен простор 34 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.230.679,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/120 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
|                        |  | Деловен простор 35 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.296.287,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/121 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
|                        |  | Деловен простор 36 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.361.895,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/122 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
|                        |  | Деловен простор 36 м2, К.П.1473/2, И.Л.57473, КО Прилеп   | 2.361.895,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Кеј 1 мај бр.1/к2/123 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
| <b>ДВИЖНИ СТВАРИ</b>   |  |   |                            |  |
| 3                      | Регионална дирекција Прилеп бр.2719-28/7-7/7<br>Прва Усна слободна комерцијална продажба   | Трафостаница Energoinvest/ BTS 4 10/04  | /                          | <b>Разгледување:</b> Во Скопје ул.Првимајска бр 9/9 на 15.03.2022 г. од 11 до 14 ч.<br><b>Усна слободна комерцијална продажба:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., во просториите на РД Прилеп<br><b>Контакт лице УЈП:</b> Слободан Ивановски, тел.076/446-584  |
| 4                      | Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/7-3<br>Трета Усна слободна комерцијална продажба    | ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година  | /                          | <b>Разгледување:</b> Во Прилеп ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на 16.03.2022 г. од 11 до 13 ч.   |
|                        |  | Машина Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330  | /                          | <b>Усна слободна комерцијална продажба:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч. во просториите на РД Прилеп  |
| 5                      | Регионална дирекција Скопје бр.28-16/3<br>Електронска слободна комерцијална продажба       | TMB IVECO 4400ET/LD440ET4TT, PP-8079-AC, 1999 година  | /                          | <b>Контакт лице УЈП:</b> Слободан Ивановски, тел.076/446-584   |
|                        |  | Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VRI, 2017 година | /                          |  |
|                        |  | CNC- Машина за гравирање 60x40, производител Roland Digital Group-Japan, PNC 2700, фабрички бр.CAMM-3, 1996 година                | /                          | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул.Благоја Стефковски бр.8 на 18.03.2022 г. од 11 до 13 ч.  |
|                        |  | CNC- 3D-скенер Механичка машина, производител Roland Digital Group-Japan, MDX-20, фабрички бр.ZS62768, 2007 година                | /                          | <b>Електронска слободна комерцијална продажба:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Драгана Загрова, тел.070/403-279   |
| 6                      | Регионална дирекција Скопје бр.28-16/2<br>Втора електронска јавна аукција                  | Ламинатор машина за нанесување Фотосензитивен филм врз рамни површини, MEGA ELEKTRONICH, со два валька, 2001 година               | /                          |  |
|                        |  | UV-Осветлувач-осветлувачко фото, производител MEGA ELEKTRONICH, 2001 година   | /                          |  |
|                        |  | Печка за жареење, производител Itallija, KF 2, фабрички бр.188, 1980/2010 година  | /                          |  |
| 7                      | Регионална дирекција Скопје бр.28-16/2<br>Втора електронска јавна аукција                  | ПМВ PEUGEOT KOMBI, SK-315-SI, 2008 година   | 140.000,00                 | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27, на 18.03.2022 г. од 11 до 13 ч.  |
|                        |  | ПМВ PEUGEOT PARTNER, SK-960-PR, 2006 година   | 125.000,00                 | <b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a>   |
|                        |  | ПМВ FORD FUSION, SK-962-UD, 2005 година   | 106.000,00                 | <b>Контакт лице УЈП:</b> Драгана Загрова, тел.070/403-279  |
| 8                      | Регионална дирекција Струмица бр.28-177/3<br>Прва електронска јавна аукција                | Постројка за дробеење и сепарирање на кварцен песок, FAGRAM, 1980 година  | 1.924.620,00               | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Струмица ул. Гоце Делчев бр.107 од 16.03.2022 до 18.03.2022 г. од 9 до 13 ч.<br><b>Јавна аукција:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Љубица Покрајчева, тел.071/305-479    |
| 8                      | Регионална дирекција Битола бр.2719/015-32/6<br>Електронска слободна комерцијална продажба | Алатна машина глодарка Ргвomaјска ALG 100   | /                          | <b>Разгледување:</b> Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид ул.Железничка бб на 17.03.2022 г. од 10 до 13 ч.<br><b>Електронска слободна комерцијална продажба:</b> На 31.03.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a><br><b>Контакт лице УЈП:</b> Мендо Матески, тел.070/464-044 |

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 22.03.2022 година (вторник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за запленети предмети (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/ слободната комерцијална продажба.
- Усна слободна комерцијална продажба:** \*Сите заинтересирани лица да достават и понуди за усна слободна комерцијална продажба, и понудата треба да се достави во зашворен конверт со назнака ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС БР. 03/2022, (НЕ ОТВАРАЈ) до УЈП - Регионална Дирекција Прилеп, Одделение за најлаша на долгови до 22.03.2022 година, додека одржувањето на усната слободна (комерцијална) продажба - отварање на понудите ќе се одржи на ден 31.03.2022 година од 11 до 13 ч. Во понудата и понудите да се достават и податоци за контакт: телефон и е-маил адреса на кои на ден 31.03.2022 година ќе може да се известат лицето чија понуда е прифатена.
- Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат. Учесникот кој дал најприфатлива понуда и сите останати учесници ќе биде известен на нивната е-маил адреса и со писмен допис од УЈП. Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.